

ЕЕСЕМЕ

Европско движење на експерти за ран детски развој - ЕЕСЕМЕ е спортски проект за социјална инклузија. Ги вклучува децата во физички активности со цел развој на здрав начин на живот. Проектот создава можност да се спроведат докажано ефикасни и тестирани методи од експерти за ран детски развој, кои имаат позитивно влијание на здравиот ментален и физички развој на децата.

- Децата ја чувствуваат убавината и придобивките од физичката активност
- Уживаат во активностите
- Позитивно и продуктивно искуство за децата
- Меѓусебна почит
- Фер-плеј

ЦЕЛ

Цел на проектот е да се развие ЕВРОПСКА ПРОГРАМА ЗА ОБУКА за различни видови на професионалци кои работат во институции за ран детски развој и образование. Имплементацијата на проектот ќе се оствари преку зајакнување на професионалните вештини за градење АКТИВЕН + ЗДРАВ ЖИВОТ кај младите проследени со бројни позитивни придобивки.

ЦЕЛНИ ГРУПИ

- Професионалци кои работат во организации за ран детски развој и образование
- Институции за ран детски развој и образование
- Деца (0-6 год.)

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ СЕ ЗАСНОВА ВРЗ 5 ЧЕКОРИ

- Анализа на истражувања за зајакнување на основните моторни вештини, и охрабрување за активен здрав живот на младите преку експерти кои работат во полето на ран детски развој и образование.
- Развој на насоки за обука на професионални работници со деца, насочени кон зајакнување на нивните професионални компетенции за развој на основните моторни вештини и активен здрав начин на живот на децата во раното образование.
- Имплементација на интернационални + локални тренинг курсеви за професионалци кои работат со деца насочени кон зајакнување на основните моторни вештини, и активен и здрав живот на децата во ран детски развој.
- Развој на материјали за тренинг курсеви
- Подготовка на документ со препораки за неопходноста од зајакнувањето на основните моторни вештини и активен здрав живот на децата во ран детски развој и образование.





EECEME

European Early Childhood
Education Movement Experts

WWW.EECEME-PROJECT.EU

Проектот е финансиран со поддршка на Европската комисија. Овој промотивен материјал ги рефлектира ставовите на авторите и Европската Комисија не може да биде одговорна за било каква употреба на податоците содржани во него.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



EECEME

European Early Childhood
Education Movement Experts

